



## Министерство за Финансии - Биро за јавни набавки

Палата "23 Октомври", ул. Даме Груев бр.12  
1000 Скопје, Република Македонија  
Телефон: 02/3255-689  
<http://bjn.gov.mk>

### ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР ЗА ЈАВНА НАБАВКА

#### ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1)Податоци за договорниот орган

I.1.1)Назив на договорниот орган:**Служба за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија**

I.1.2)Адреса:**Кузман Јосифовски Питу бр.17**

I.1.3)Град и поштенски код:**Скопје 1000**

I.1.4)Интернет адреса:

I.1.5)Лице за контакт:**Тања Демјанска** Адреса на е-пошта:**[tanja.demjanska@sozr.gov.mk](mailto:tanja.demjanska@sozr.gov.mk)**

Телефон/Факс:**02 2465 225/2465 225**

I.2)Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:

**Државни органи - Општи јавни услуги**

#### ДЕЛ II:ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА

II.1)Предмет на договорот за јавна набавка:

**Проектантски надзор**

II.2) Вид на договорот за јавна набавка: **Услуги - Категорија на услуга: бр.12**

**Архитектонски услуги; инженерски услуги и интегрални инженерски услуги; услуги за просторно планирање и инженерски услуги за уредување на земјиштето; поврзани научни и технички советодавни услуги; услуги за технички испитувања и анализа**

Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите:

**Скопје**

II.3) Дали договорот е од опфатените дејности (секторски договор):

II.4) Дали постапката ќе ја спроведе Централно тело: **Не**

II.5) Групна набавка: **Не**

II.6) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:

**Вршење проектантски надзор над изведувањето на работите за реконструкција на фасадата на објектот на Владата на Република Македонија и илуминација на објектот**

II.7) Референтна номенклатура за доделување на договор за јавна набавка (ОПЈН):

II.8) Дали предметот на набавката е делив: **Не**

II.9) Рамковна спогодба: **Не**

II.10) Времетраење на договорот:

**Период во месеци: 12**

## ДЕЛ III: ПОСТАПКА

III.1) Вид на постапка: **Постапка со преговарање без претходно објавување на оглас**

Оправданост за изборот на постапката со преговарање без претходно објавување:  
кога од технички или уметнички причини, односно од причини врзани за заштита на ексклузивните права (патенти и сл.), договорот може да го изврши само одреден економски оператор

Дополнително образложение за изборот на постапката со преговарање без претходно објавување:  
По спроведена постапка, Службата, склучи Договор со Друштвото АРХИТЕКТОНИКА – Скопје, за изработка на Проект за реконструкција на фасадата на објектот на Владата на Република Македонија во Скопје. Согласно член 19, став 1, од Законот за градење, заради контрола на реализација на проектот во текот на изградбата проектантот за сметка на градителот врши проектантски надзор. Согласно наведениот Закон и член 99, став 1, точка 1, алинеја 2 од Законот за јавни набавки, се склучи договор за проектантски надзор, со проектантот Друштвото Аритектоника од Скопје.

III.2) Меѓународна објава: **Не**

III.3) Критериум за доделување на договор за јавна набавка: **Најниска цена**

III.4) Дали постапката за доделување на договор за јавна набавка била реализирана со користење на електронски средства? **Не**

III.5) Дали била користена електронска аукција? **Да**

## ДЕЛ IV: СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОР ИЛИ РАМКОВНА СПОГОДБА

IV.1) Услови под кои е склучен договорот или рамковната спогодба

IV.1.1)Датум на склучување на договор или рамковна спогодба: **10.06.2013**

IV.1.2)Број на добиени понуди: **1**

Највисока добиена понуда: **40000,00 ден.** Најниска добиена понуда: **40000,00 ден.**

IV.2)Информации за носителот на набавката со кој е склучен договорот

Име на носителот на набавката: **Трговско друштво за производство,трговија,инженеринг и градежништво АРХИТЕКТОНИКА ДООЕЛ Скопје**

Адреса на носителот на набавката: **ул. Владимир Комаров бр. 29/3/15**

Град или населено место: **Скопје** Држава: **Македонија**

IV.3)Информации за вредноста на договорот

IV.3.1)Проценета вредност на договорот или рамковната спогодба: **708000,00 ден.**

IV.3.2)Вредност на склучениот договор со вклучен ДДВ : **708000 ден.**

IV.5)Датум на доставување до Биро за јавни набавки: **24.06.2013**